

Општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија на фондации (Службен весник на РМ бр. 52/2010,135/11и 55/16) и Програмата за поддршка на здруженија и фондации бр. 09–3762/19,06.12.2018г. (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 12/2018) на ден 05.02.2019 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

Финасиските средства предвидени со Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2019 година, ќе се доделуваат на здруженија и фондации од областа на: подобрување на условие за живеење на социјално маргинализираните лица, лицата со посебни потреби, активности од интерес на млади, спорт, култура, туризам, заштита на животната средина, здравство, информатичко општество, економски развој, родова еднаквост, образование и други теми од локален интерес.

Право на учество

На Јавниот повик за финасиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за финасирање на проектни активности на здруженија и фондации, имаат право да учествуваат само здруженија и фондации, кои се основани и се со седиште во Општина Крива Паланка.

Основни критериуми за учество на Јавниот повик

1. Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации;
2. Корисниците да се регистрирани и да дејствуваат на територијата на Општина Крива Паланка;
3. Остварувањето на програмските активности на субјектот и дејствувањето да се во рамките на Уставот и Законите на Р.М.
4. Да имаат поднесено Извештај за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за претходната година (доколку користеле средства)
5. Да не добиле средства или поднеле пријава **до** друг орган на државната управа или други извори на финасирање за истата намена и активности, а за кои поднесуваат пријава, што би значело двојно финасирање на истите активности од различни извори;

Посебни критериуми за учество на Јавниот повик

1. Проектите/проектните активности да кореспондираат со стратешките –развојни документи на Општина Крива Паланка;
2. Проектите/проектните активности да се од суштинско значење за подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните во локалната заедница во соодветните области;

3. Доделените средства да се користат исклучително за намената за која се бараат и на начин определен во предлог проектот;
4. Проектите/проектните активности да се спроведуваат исклучиво на територијата на Општина Крива Паланка;

Финасиска рамка

Средствата од Буџетот на Општина Крива Паланка, кои ќе се користат за финасирање на проекти/проектни активности на здруженија и фондации, согласно Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2019 година – Трансфер до НВО од Буџетот на Општина Крива Паланка, се со вкупен износ од 900 000 денари.

Буџетите на предлог проектите доставени на овој повик треба да изнесуваат минимум 30 000 и максимум 60 000 денари.

Временска рамка

Предвидениот период за реализација на предлог проектните активности е 7 (седум) месеци од денот на потпишување на Договор за грантирање.

Трошоци кои не се покриваат

1. Трошоци финансирани од друг прокет, односно донатор или финасирање на проекти чие спроведување е во тек или се завршени;
2. Активности кои креираат профит или заработка на апликантот;
3. Загуби при размена на валути, загуба или непредвидени давачки на апликантот, односно провизии за загуби или давачки;
4. Исплаќање на минати долгови
5. Плати/хонорари на вработени. Висината на износот за плати и хонорари да не надминува 20% од вкупниот износ на грантот;
7. Финасирање активности на политички партии;

Начин на аплицирање и потребна документација за предлог проектот/апликацијата

Здруженијата на граѓани и фондации потребно е да ги поднесат нивните апликации преку користење на формуларот за аплицирање објавен заедно со повикот, кој ги вклучува и следните документи:

Пријава за финасиска поддршка, потпишана и заверена со печат од овластено службено лице на организацијата. Пријавата треба да ги содржи основните податоци на организацијата (полн назив на организацијата, седиште, даночен и матичен број, жиро сметка);

1. Пополент Образец за пријавување на проект/проектна активност;

Општина Крива Паланка

Пријавата за финасиска поддршка и Образецот за пријавување за проект/проектна активност се достапни на веб страницата на Општина Крива Паланка. Истите треба да бидат пополнети електронски на македонски јазик со кирилично писмо, со потпис од застапникот и заверка со печат и шембил на субјектот.

2. Задолжителни прилози:

- Копија од Решение за упис во регистарот и копија од Тековната состојба од Централен регистар на Р.Македонија на здруженија и фондации;
- Копија од Статут на здружението/фондацијата;
- Годишна програма на активности на здружението за 2019 година;
- Извештај за работа според Програмата на здружението за 2018 година;
- ЦД со сите документи доставени во печатена верзија на апликантот;

Напомена:

Здруженијата /фондации не може да учествуваат на Јавен повик со повеќе од една пријава. Доколку, две или повеќе здруженија/фондации учествуваат на Јавниот повик со една заедничка пријава, тогаш немаат право да учествуваат со поединечни пријави.

Нема да се финасираат проекти/проектни активности за кои Општината има предвидено Буџетски средства по соодветни програми за тековната година (нема да има двојно финасирање на исти активности).

Сите Програми за 2019 година се достапни на општинската веб страница на следниот линк: <http://www.krivapalanka.gov.mk/dokumenti>

Проценката на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите, кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на следните **посебни критериуми:**

Посебни проектни критериуми	Бодови
1.Организациски капацитет (профил, капацитет, релевантно искуство)	10
2. Релевантност на проектната активност со програмските цели на Општината	15
3. Опис на акцијата (цели, резултати, активности, пристап)	30
4. Ефекти во локалната заедница (влијание врз целните групи и корисниците, оддржливост)	30
5. Буџет (соодветно изразени активности во Буџетот и оправданост на трошоците)	15
Максимум бодови	100

За да биде квалификувана за финасиска поддршка, проектната апликација мора да освои најмалку 50 бодови.

Начин и рокови за доставување на пријавите

1. Проектната документација треба да биде доставена во затворен коверт и да се достави лично во архива или по пошта на адреса:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Ул.Св.Јоаким Осоговски бр.175
1330 Крива Паланка
Р. Македонија

Крајниот рок за поднесување на пријавите/апликациите е **26.02.2019 година** најдоцна до **16.00 часот**. Пријавите стасани по овој рок нема да бидат земени во предвид на разгледување.

2. Пријавата треба да биде компјутерски уредно пополнета, со кириличен фонт и со наведените документи во листата.

На ковертот во горниот лев агол треба да стои „Не отварај“, а во долниот десен агол да стои назнака „За Јавен повик за финасиска поддршка на здруженија и фондации за 2019 г.“

За целосно пополента апликација ќе се смета онаа која го вклучува целосно пополнетиот формулар и дополнителните документи.

Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок, нема да се разгледуваат, а доставените прилози не се враќаат.

За дополнителни информации кои се однесуваат на пополнувањето на предлог апликациите, заинтересираните апликанти може да се обратат со прашања во Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при општина Крива Паланка и на мејл: lstojanovska@krivapalanka.gov.mk или на тел. 031 372 130, но не подоцна од 5 дена пред истекот на крајниот рок за пријавување.

Оценка на предлог проектите/апликациите

Оценувањето на предлог проектите/апликациите, согласно утврдената Методологија, ќе го врши Комисија формирана од страна на градоначалникот на општина Крива Паланка.

Учесниците на повикот ќе бидат известени за резултатите најдоцна до 30 (триесет) дена од крајниот рок за доставување на пријавите.

По известувањето за резултатите од Јавниот повик за финасиска поддршка на здруженија и фондации за 2019 година, субјектите имаат право на приговор во рок од 5 (пет) дена, сметано од денот на известувањето.

Општина Крива Паланка

По поднесениот приговор одлучува Комисија од 3 (три) члена од именувана од страна на градоначалникот на Општина Крива Паланка, во рок од 3 (три) дена од добивањето на приговорот.

Одлуката донесена од страна на Комисијата именувана од градоначалникот на Општина Крива Паланка, е конечна.

Мониторинг (следење) на реализацијата и евалуација на извештаите за наменското трошење на доделените средства, ќе врши Комисија формирана од страна на градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Лице за контакт:

Лилјана Стојановска бр. на тел. 075 504 019 и мејл. Istojanovska@krivapalanka.gov.mk